



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 8
година XVIII
04.09.2014 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за утврдување на потребата од изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на базна станица за мобилна телефонија VLS 9097 Чеплес, на дел од КП 9/2 КО Папрадиште, Општина Чашка

Се објавува Одлука за утврдување на потребата од изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на базна станица за мобилна телефонија VLS 9097 Чеплес, на дел од КП 9/2 КО Папрадиште, Општина Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 26.08.2014.

Бр. 08- 1017/49
26.08.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), а во согласност со член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 26.08.2014 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за утврдување на потребата од изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на базна станица за мобилна телефонија VLS 9097 Чеплес, на дел од КП 9/2 КО Папрадиште, Општина Чашка

член 1

Со оваа одлука се утврдува потребата од изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) на територијата на Општина Чашка, за изградба на базна станица за мобилна телефонија VLS 9097 Чеплес, на дел од КП 9/2 КО Папрадиште, Општина Чашка, согласно барањето на инвеститорот ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ од Скопје (бр.12-1142/1 од 18.08.2014 година).

член 2

Со ЛУПД ќе се врши уредување и користење на просторот со определување на градежна парцела вон плански опфат за градби од втора категорија, со предвидена површина за градба на базна станица за мобилна телефонија, согласно предлог Планската програма со тех.бр.233/14 од јули 2014, изработена од БИЛД ДООЕЛ од Скопје. Површината на планскиот опфат изнесува 36 м².

член 3

Оваа одлуката за утврдување на потребата од изработка на ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија VLS 9097 Чеплес, на дел од КП 9/2 КО Папрадиште е во согласност со точка 2, подточка 3 од Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Чашка за 2014 година, усвоена од страна на Советот на Општина Чашка под бр.07-1811/19 од 15.11.2013.

член 4

По утврдувањето на потребата од изработка на ЛУПД и спроведување на сите законски предвидени процедури, истата треба со решение да биде одобрена од Градоначалникот, по предлог на Комисија формирана согласно чл.17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14).

член 5

Сите финансиски трошоци за изработка на оваа ЛУПД ќе бидат на товар на барателот.

член 6

Одлуката влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во Службениот гласник на Општина Чашка.

Бр. 07 – 1017/50
26.08.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за ослободување од плаќање на надомесок за уредување на градежно земјиште

Се објавува Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 26.08.2014.

Бр. 08- 1017/37
26.08.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, а во согласност со Правилник за степенот на уредување на градежно земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на уредување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденоста Службен весник на РМ бр.96/13, Советот на општина Чашка, на седницата на 26.08.2014 година донесе:

ОДЛУКА

за ослободување од плаќање на надомесок за уредување на градежно земјиште на територијата на општина Чашка

член 1

Со оваа Одлука се ослободуваат од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште, идни градители кои ќе градат објекти од комунална инфраструктура на територијата на општина Чашка.

член 2

Објекти од комуналната структура кои ќе се градат, а кои ќе бидат ослободени од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште, се линиски инфраструктурни објекти и тоа:

- Локални патишта и улици, магистрални улици, собирни улици, водоводи, канализации, железнички пруги, гасоводи, топоводи, далноводи со напонско ниво од и над 35 КВ како и за брани со акумулации, термоцентрали, езерски и речни пристаништа.

За овие инфраструктурни објекти не се утврдуваат трошоци за уредување на градежно земјиште.

член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 07 – 1017/38
26.08.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на Елаборат за проценка на штета од елементарни непогоди (силен ветер) што ја зафати територијата на општина Чашка на ден 25.06.2014 година

Се објавува Заклучок за усвојување на Елаборат за проценка на штета од елементарни непогоди (силен ветер) што ја зафати територијата на општина Чашка на ден 25.06.2014 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 26.08.2014.

Бр. 08- 1017/40
26.08.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата на 26.08.2014 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Елаборат за проценка на штета од елементарни непогоди (силен ветер)што ја зафати територијата на општина Чашка на ден 25.06.2014 година

1. Советот на општина Чашка усвои Елаборат за проценка на штета од елементарни непогоди (силен ветер)што ја зафати територијата на општина Чашка на ден 25.06.2014 година
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 07 – 1017/41

26.08.2014 година

Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за управување со локален водоснабдителен систем во с.Лисиче –општина Чашка

Се објавува Одлука за управување со локален водоснабдителен систем во с.Лисиче –општина Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 26.08.2014.

Бр. 08- 1017/45

26.08.2014 година

Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на чл.36 ст.1 т.8 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ,, бр.05/02), чл.19 од Законот за Јавните претпријатија (Службен Весник на РМ бр.38/96, 22/07 и 83/09), чл.9, 12 и 14 од Законот за комунални дејности („Службен Весник на РМ,, бр.95/12, 163/13 и 42/14), чл.32 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен Весник на РМ,, бр.68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11 и 163/13) Советот на Општина Чашка ја донесе следната:

ОДЛУКА

за управување со локален водоснабдителен и канализационен систем во с.Лисиче - Општина Чашка

член 1

Со оваа Одлука изградениот локален водоснабдителен систем и канализациониот систем кој ќе биде изграден согласно Договорот за финансисрање СЕПАРИС бр.2008-0446 склучен помеѓу Р.Македонија и Европска инвестициона банка Проект „Водоснабдување и одведување на отпадни води,, се отстапуваат на управување на Јавното Претпријатие за комунални дејности „Тополка,, Чашка од Населба Чашка.

член 2

Предмет на управување на изградениот локален водоснабдителен систем е проектната и изведбената техничка документација, атестна и договорна документација, сите физички изведени позиции на водоводот, како и правно-финансиската документација со која евентуално располага МЗ Лисиче, а на канализациониот систем кој ќе биде изграден целокупната проектната и изведбената техничка документација, атестна документација, сите физички изведени позиции на канализациониот систем, како и правно-финансиската документација од канализациониот систем кој што ќе биде изграден.

член 3

Пописот на сите основни и помошни објекти и целокупната документација на локалниот водоснабдителен и канализационен систем ќе го спроведе посебна пописна комисија назначена со Решение од страна на Директорот на ЈПКД „Тополка,, Чашка.

член 4

ЈПКД „Тополка,, од Населба Чашка преку јавен оглас ќе назначи лице-а кои ќе ги вршат работите за одржувањето на водоснабдителниот и канализациониот систем во с.Лисиче - Општина Чашка.

член 5

Меѓусебните права и обврски помеѓу давателот на услугите (ЈПКД „Тополка,, од населба Чашка) и корисниците на услугите (жителите на с.Лисиче), ќе бидат регулирани со посебни договори склучени меѓу нив.

член 6

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 07 – 1017/44
26.08.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на
Годишен извештај за работа на ООУ “Тодор
Јанев”-Чашка за учебна 2013/2014**

Се објавува Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ “Тодор Јанев”-Чашка за учебната 2013/2014, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 26.08.2014.

Бр. 08- 1017/51
26.08.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата на 26.08.2014 година донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај за работа на
ООУ “Тодор Јанев”-Чашка за учебна 2013/2014**

1. Советот на општина Чашка усвои Годишен извештај за работа на ООУ “Тодор Јанев”-Чашка за учебната 2013/2014
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 07 – 1017/52
26.08.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на
Годишен извештај за работа на ООУ “Петре Поп
Арсов”-Чашка за учебна 2013/2014**

Се објавува Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ “Петре Поп Арсов”-Чашка за учебната 2013/2014, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 26.08.2014.

Бр. 08- 1017/53
26.08.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата на 26.08.2014 година донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај за работа на
ООУ “Петре Поп Арсов”-Чашка за учебна 2013/2014**

1. Советот на општина Чашка усвои Годишен извештај за работа на ООУ “Петре Поп Арсов”-Чашка за учебната 2013/2014
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 07 – 1017/54
26.08.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на
Годишен извештај за работа на ООУ “Лирија”-
Чашка за учебна 2013/2014**

Се објавува Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ “Лирија”-Чашка за учебната 2013/2014, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 26.08.2014.

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Бр. 08- 1017/55
26.08.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата на 26.08.2014 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ “Лирија”-Чашка за учебна 2013/2014

1. Советот на општина Чашка усвои Годишен извештај за работа на ООУ “Лирија”-Чашка за учебната 2013/2014
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 07 – 1017/56
26.08.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко –планска документација на КП 60/3 КО Чашка

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко –планска документација на КП 60/3 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 26.08.2014.

Бр. 08- 1017/57
26.08.2014 година
Чашка

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 26.08.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 60/3 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 60/3 КО Чашка.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 1017/58
26.08.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164 и 165 КО Чашка

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко –планска документација на КП 164 и 165 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 26.08.2014.

Бр. 08- 1017/59
26.08.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 26.08.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164 и 165 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164 и 165 КО Чашка.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 1017/60
26.08.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко –планска документација на КП 40/2 КО Капиново

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко –планска документација на КП 40/2 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 26.08.2014.

Бр. 08- 1017/61
26.08.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 26.08.2014 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 40/2 КО Капиново

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 40/2 КО Капиново.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант,согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за

Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 154/2010), меѓу Општина Чашка и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија

Се објавува, Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант,согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу

Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 154/2010), меѓу Општина Чашка и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија,што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 26.08.2014.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 14 од Статутот на Општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка број 08/07), Советот на Општина Чашка на својата дваесета седница одржана на ден 26.08.2014 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за

Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 154/2010), меѓу Општина Чашка и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија

член 1

Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина Чашка да го потпишување на Договор/и за грант, кој ќе се склучи согласно Договорот за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 154/2010), меѓу Општина Чашка и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.

член 2

Се задолжува и овластува Градоначалникот на општина Чашка, да го потпише Договорот/ите за грант, кој ќе се склучи согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона

банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 83/10) меѓу Општина Чашка и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.

член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чашка“.

Бр. 07 – 1017/46
26.08.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Чашка

Се објавува, Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 26.08.2014.

Бр. 08- 1017/47
26.08.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 16 од Статутот на Општина Чашка (Службен гласник на општина Чашка, број 08/07), а во врска со одредбите од член 4 став 6 и 7 од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ” бр.62/05, 88/08 и 35/11), Советот на Општина Чашка, на својата дваесетта седница, одржана на ден 26.08.2014 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Чашка

член 1

Во случај на непочитување на договорените услуги, со оваа одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина Чашка за измирување на средства од буџетската сметка на Општина Чашка, во износ на искористените средства од Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 154/2010), помеѓу Општина Чашка и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.

член 2

Се овластува Градоначалникот на Општина Чашка да изврши измирување на средствата од буџетската сметка на општината, во износ на искористените средства од Договорот/ите за грант односно наплатата на средства да ја извршува Министерство за финансии на Република Македонија, со насочување на средства од буџетската сметка на општината-крајниот корисник и/или со задршка на дел од дотациите кои треба да се распределат на Општина Чашка до износот потребен за наплата на побарувањето, согласно одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ” бр.62/05, 88/08 и 35/11).

член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Чашка “.

Бр. 07 – 1017/48
26.08.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на
финансиски средства**

Се објавува Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 26.08.2014.

Бр. 08- 1017/38
26.08.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 26.08.2014 донесе:

**РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства**

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го одобри барањето на Михајловски Ване од Велес, за финансиски средства во висина од 20.000,00 денари, за лекување, операција.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2014 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 07 – 1017/37
26.08.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 26.08.2014 година, Градоначалникот на општина Чашка, донесе

**РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства**

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на Михајловски Ване од Велес, за финансиски средства во висина од 20.000,00 денари, за лекување-операција.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2014 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за финансии во општина Чашка да го спроведе ова Решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 08- 1017/36
26.08.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на
финансиски средства**

Се објавува Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 26.08.2014.

Бр. 08- 1166/5
26.08.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 26.08.2014 донесе:

**РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства**

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го одобри барањето на Здружение СЛОВО од Велес, за финансиски средства во висина од 40.000,00 денари, за промоција на филмот -Пресвета Богородице спаси не-.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2014 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр.07 - 1166/3
26.08.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 26.08.2014 година, Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на Здружение СЛОВО од Велес во висина од 40.000,00 денари, за промоција на филмот - Пресвета Богородице спаси не-.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2014 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за финансии во општина Чашка да го спроведе ова Решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08- 1166/4
26.08.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Содржина:

1. Заклучок за објавување на Одлука за утврдување на потребата од изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на базна станица за мобилна телефонија VLS 9097 Чеплес, на дел од КП 9/2 КО Папрадиште, Општина Чашка
2. Одлука за утврдување на потребата од изработка на Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за изградба на базна станица за мобилна телефонија VLS 9097 Чеплес, на дел од КП 9/2 КО Папрадиште, Општина Чашка
3. Заклучок за објавување на Одлука за ослободување од плаќање на надомесок за уредување на градежно земјиште
4. Одлука за ослободување од плаќање на надомесок за уредување на градежно земјиште на територијата на општина Чашка
5. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Елаборат за проценка на штета од елементарни непогоди (силен ветер) што ја зафати територијата на општина Чашка на ден 25.06.2014 година
6. Заклучок за усвојување на Елаборат за проценка на штета од елементарни непогоди (силен ветер) што ја зафати територијата на општина Чашка на ден 25.06.2014 година
7. Заклучок за објавување на Одлука за управување со локален водоснабдителен систем во с.Лисиче – општина Чашка
8. Одлука за управување со локален водоснабдителен и канализационен систем во с.Лисиче - Општина Чашка
9. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ “Тодор Јанев”-Чашка за учебна 2013/2014
10. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ “Тодор Јанев”-Чашка за учебна 2013/2014
11. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ “Петре Поп Арсов”-Чашка за учебна 2013/2014
12. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ “Петре Поп Арсов”-Чашка за учебна 2013/2014
13. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ “Лирија”-Чашка за учебна 2013/2014
14. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ “Лирија”-Чашка за учебна 2013/2014
15. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 60/3 КО Чашка
16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 60/3 КО Чашка
17. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164 и 165 КО Чашка
18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164 и 165 КО Чашка
19. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 40/2 КО Капиново
20. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 40/2 КО Капиново
21. Заклучок за објавување на Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 154/2010), меѓу Општина Чашка и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија
22. Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект:

“Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 154/2010), меѓу Општина Чашка и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија

23. Заклучок за објавување на Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Чашка
24. Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Чашка
25. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
26. Решение за одобрување на финансиски средства
27. Решение за одобрување на финансиски средства
28. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
29. Решение за одобрување на финансиски средства
30. Решение за одобрување на финансиски средства

**Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник: Бојанка Мирова
Изготвил: Димче Ангелов
Оливера Таскова
Техничка обработка: Димче Ангелов**